

1.	Наслов на наставниот предмет	СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА-КЛИНИЧКА ПРАКСА			
2.	Код	МЕД- 616			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Семејна медицина			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста/XI - XII	7.	Број на ЕКТС кредити	2
8.	Наставник	Раководител на катедрата Проф. д-р Горан Петровски *наставата ја изведуваат сите членови на катедрата по Семејна медицина			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Добиени кредити (положен испит) од Семејна медицина			
10.	<p>Цели на предметната програма: Запознавање со организација на работата во амбуланта и интегрирање на стекнатите знаења и вештини користејќи ги основните принципи на семејната медицина во решавање на проблемите поради кои пациентите доаѓаат на преглед во амбуланта.</p>				
11.	<p>Содржина на предметната програма: Студентот на крај од турнусот ќе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ја опише положбата на примарната здравствена заштита во нашиот здравствен систем • опише кои состојби се решаваат на примарна здравствена заштита • назначи соодветни дијагностички процедури и третмани согласно инциденцата и преваленцата на заболувањата • ги објасни спецификите на односот доктор пациент уникатни за семејната медицина • изведе консултација • се запознае со водење на хронично болен пациент • изведе консултација и предложи иницијална терапија за акутна болест • решава случаеви каде постои клиничка несигурност • дискутира со едукаторот за етичките аспекти во семејната медицина • демонстрира емпатија и почит кон пациентот • изведе промоција на здравје и превенција од болести кај пациентите <p>Клиничката пракса ќе се организира во тек на 1 работна недела со полно работно време од 8 часа во амбуланта под надзор на едукатор. Ќе бидат организирани 4 турнуси во тек на XI и XII семестар. Секојдневните активности на студентот ќе се бележат во посебен “дневник на активности” кои ќе бидат верифицирани со потпис на едукаторот.</p>				

12.	Методи на учење:				
	<ul style="list-style-type: none"> • Учество во секојдневната работа во ординацијата под менторство. • Во тек на престојот потребно е самостојно да ги изведе следните клинички вештини: мерење на крвен притисок, одредување на ИТМ, изведување и толкување на ЕКГ, одредување на кардиовакуларен ризик, клинички преглед на дојка како скрининг. • Обработка на случај од пракса и подготовка на презентација. 				
13.	Вкупен расположив фонд на време			60 часови	
14.	Распределба на распложивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1	Работа амбуланта, тимска работа	в о	40 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Домашно учење		20 часови
17.	Начин на оценување				бодови
17.1	Задолжително присуство и активно учество во работата во тек на 1 недела (5 работни денови по 8 часа)				
	Пракса * бодови				
	Мин – макс. 80 - 100				
	*присуство: 20 бода, активност (вештини):10-50 (10 бода по вештина), презентација на случај 10-30 бода				
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		Студентот треба да освои минимум 80 бода. Оценувањето на студентот е описно (положил)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Условувачки критериуми: За да добие потпис и да освои минимум бодови за положување студентот е потребно да ја посетува праксата и да ги совлада сите активности и вештини предвидени со предметната програма и да подготви случај.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата		
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
22.1	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1	Роберт Е. Раќел	Учебник по семејна медицина	Табрнакул, Скопје	2011
	Доплнителна литература				
22.2	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1				